



Е - МАПАС бр. 15

октомври 2015 година

КАКО СЕ СТАНУВА ЧЛЕН ВО ВТОР СТОЛБ?

Законот пропишува две категории на осигуреници во зависност дали се вработени пред 1 јануари 2003 и по 1 јануари 2003 година.

Задолжителни членови - вработени по прв пат по 1 јануари 2003 година

- Мора да потпишат договор за членство во задолжителен пензиски фонд **во рок од 3 месеци** по датумот на вработување
- Доколку не потпишат договор за членство во задолжителен пензиски фонд до истекот на третиот месец по датумот на вработувањето, **ќе бидат распределени** во еден од задолжителните пензиски фондови по случаен избор.

Доброволни членови - вработени пред 1 јануари 2003 година

Можат да се зачленат во задолжителен пензиски фонд по сопствен избор и со потпишување на договор за членство во задолжителен пензиски фонд.



Следете не и на:

[http://www.facebook.com/
MAPAS.MK](http://www.facebook.com/MAPAS.MK)

*“Свесноста во сегашноста носи
сигурност во иднината” - анонимен*

*“Информацијата е семе за идеја, расте
доколку се налева” - анонимен*


*“Колку повеќе ќе прочиташ, толку
повеќе нешта ќе знаеш. Колку повеќе
ќе научиш, толку повеќе места ќе
посетиш” - Dr.Seuss*



Задолжителни членови

Пример 1

- Александар се вработил по прв пат на **1 август 2015 г.**
- Александар е задолжителен член на новиот систем.
- Александар може да избере во кој задолжителен пензиски фонд ќе ги уплаќа своите придонеси.
- Својот избор, Александар треба да го направи во рок од **3 месеци** по датумот на вработување (**до 1 ноември 2015 г.**)
- Александар треба да потпише договор за членство во избраниот пензиски фонд.
- Доколку Александар не потпише договор за членство во пензиски фонд до истекот на третиот месец по датумот на вработување, Александар ќе биде распределен во еден од задолжителните пензиски фондови по случаен избор.



Пример 2


- Ана се вработила по прв пат на **1 март 2013 г.**, но прекинала со работа на **5 април 2013 г.** и повторно се вработила на **1 август 2015 г.**
- Доколку Ана не пристапила во втор столб во периодот од **1 март до 5 април 2013 г.**, Ана има можност да избере пензиски фонд во кој ќе членува во рок од **55 дена** (35 дена изминале во 2013 година и сега остануваат уште 55).
- Ана треба да потпише договор за членство во задолжителниот пензискиот фонд кој го избрала и со тоа формално станува член.
- Доколку не потпише договор за членство во задолжителен пензиски фонд, Ана станува распределен член по случаен избор во некој од пензиските фондови.



Доброволни членови


Пример 3

- Марија се вработила по прв пат на 1 март 2002 г., но прекинала со работа на 31 март 2005 г. и повторно се вработила на 1 септември 2015 г.
- Марија има можност да избере дали ќе пристапи во двестолбниот систем.
- Својот избор, Марија може да го направи во период од 3 месеци од датумот на повторното вработување (до 1 декември 2015 г.).
- Марија треба да потпише договор за членство во задолжителниот пензискиот фонд кој го избрала и со тоа формално станува член.



Пример 4

- Илина се вработила по прв пат на 01.04.2002 г. но прекинала со работа на 01.06.2002 г.
- Илина повторно се вработила на 1 мај 2013 г. и работела 2 месеца.
- Следното вработување на Илина е на 1 септември 2015 г. и таа има можност да избере дали ќе пристапи во двестолбниот систем во рок од 30 дена (60 дена изминале во 2013 година и сега остануваат уште 30).
- Илина треба да потпише договор за членство во задолжителниот пензискиот фонд кој го избрала и со тоа формално станува член.



НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Зошто пензија?

Пензијата е основен извор на приход во старост. Додека сме работоспособни заработуваме и добиваме плата, а во старост живеаме од пензија, за да уживаме во пензионерските денови треба навреме да се планира и да се започне со штедење.

За прв пат се вработив после 1.1.2003 година. Како да се вклучам во системот со два столба?

Потребно е да склучите договор со пензиско друштво преку негов агент во рок од три месеци од Вашето прво вработување. Агентот е должен да Ви ги објасни вашите права и обврски. Доколку не склучите договор во дадениот рок Вие по случаен избор ќе бидете распределени во еден од постојните пензиски фондови.

Каде да се обратам за дополнителни прашања во врска со мојата пензија од втор и трет столб?

За сите прашања во врска со пензијата од втор и трет столб можете да се обратите во Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд во кое сте член.



Што е МАПАС?

МАПАС е независно регулаторно тело кое врши супервизија на пензиските друштва и пензиските фондови. МАПАС е основана со цел да ги штити интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови, да ја јакне свеста на јавноста за карактеристиките на ова осигурување и да го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување.

НАСТАНИ

На 10.07.2015 година во 12 часот во просториите на МАПАС, во присуство на новинари од медиумите, Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши одржа прес конференција на која накратко беше презентираан деветтиот годишен Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2014 година.

Имате прашања или поплаки?

Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk



АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел: (02) 3224 229; 3166 452

www.mapas.mk